



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web:

www.fzo.org.mk

Дата: 01.07.2013

СООПШТЕНИЕ

Информација за осигурените лица кои немаат доставено барања за издавање на електронска здравствена картичка (ЕЗК)

ФЗОМ би сакал да ја информира јавноста во врска со осигурените лица кои не успеаја да достават барање за издавање на ЕЗК, да го сторат тоа во најбрз можен рок во подрачните служби на ФЗОМ.

За да може осигурените лица да ги подигнат сините картони, ќе мора да поднесат барање за издавање на ЕЗК. ФЗОМ ги повикува сите преостанати правни и физички лица кои немаат доставено барање или уплата за издавање на ЕЗК, истото да го направат во најбрз можен рок во подрачните служби на ФЗОМ.

Барање за издавање на ЕЗК осигурениците осигурениците може да го сторат во Подрачната Служба Скопје, од 07:30 до 19:00, како и на истурените шалтери на ФЗОМ во Драчево, Ѓорче Петров и Чаир. Во дополнителни четири единици кои се сместени во поликлиниките Букурешт, Идадија, Јане Сандански и Ченто има одговорно лице од ФЗОМ за прием на документацијата за барања за издавање на ЕЗК.

Пенизионерите кои се на возраст над 70 години, како и на изнемоштените лицај кои не успеаја да поднесат барање за издавање на ЕЗК, **ќе може и во наредниот период** на бесплатниот телефонски 0800 33 2222 да побараат документите за ЕЗК да им бидат превземени од нивните домови.

ФЗОМ како институција е задоволна од одзивот на граѓаните во врска со доставување на барања за ЕЗК. Над 1,200.000 осигурени лица доставиле барања за издавање на ЕЗК.

За оние **осигурени лица** кои сеуште немаат поднесено барање за издавање на ЕЗК, **за да може да ги подигнат сините картони, ќе мора да поднесат барање за издавање на ЕЗК. ФЗОМ ги повикува сите** преостанати правни и физички лица кои немаат доставено барање или уплата за издавање на ЕЗК, истото да го направат во најбрз можен рок во подрачните служби на ФЗОМ.

Со почит,
ФЗОМ